

20081623349

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30, став 3 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми и индикатори, за определување на степенот на развиеноста на планските региони.

Член 2

1. За основниот критериум индекс на економската развиеност се користат два поблиски критериуми и тоа:

- Економско социјален индекс; и
- Демографски индекс.

2. За економскиот индекс се користат следниве индикатори:

- Бруто домашен производ по жител;
- Буџетски приходи по жител; и
- Раст на додадената вредност на нефинансискиот сектор.
- Стапка на невработеност.

3. За демографскиот индекс се користат следниве индикатори:

- Природен прираст на населението;
- Коефициент на стареење;
- Салдо на миграции на 1000 жители; и
- Завршени студенти на 1000 жители (25-64).

Член 3

За индикаторите од член 2 од оваа одлука се користат најнови статистички податоци и други податоци од информативниот систем на Република Македонија, од кои се пресметуваат тригодишни просеци, освен кога таков податок е расположлив за помалку од три години или тој е достапен од пописот на населението кој се спроведува на десет години.

Член 4

Индикаторите од член 2 од оваа одлука за да бидат споредливи и адитивни тие се нормализираат при што за степенот на невработеноста и за коефициентот на стареење се пресметува инверзна вредност од нормализираната вредност.

Член 5

За определување на степенот на развиеност на планските региони се пресметува економско социјален индекс, демографски индекс и развоен индекс.

Економско социјалниот индекс и демографскиот индекс се пресметуваат со користење на индикаторите од член 2 на оваа одлука.

Економско социјалниот индекс и демографскиот индекс од став 2 на овој член, се пресметуваат како пондериран просек од четирите индикатори кои влегуваат во нивниот состав, односно секој индикатор влегува со еднаков пондер од 25% во пресметката.

Со пресметка на пондериран просек од економско социјалниот и демографскиот индекс од став 2 на овој член, се добива развоен индекс, при што двата пондерирани индекси имаат еднаков пондер од 50%.

Член 6

Степенот на развиеност на планските региони се одредува според развојниот индекс. Економско социјалниот индекс и демографскиот индекс, од член 5 на оваа одлука, се користат за лоцирање на приоритетите на регионите кои се квалификуваат за добивање на средства за поттикнување на регионалниот развој според развојниот индекс.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6966/1
23 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.